



КАПИТАЛ БАНКА

ФИНАНСИСКА ИНОВАЦИЈА

Број на прием: _____

Дата на прием: _____

Клиентски број: _____

АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

*Баран износ на кредит : _____

*Рок на отплата: 12 месеци 24 месеци 36 месеци 48 месеци

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

*Име и презиме : _____ *ЕМБР _____

Бр. лична карта _____ *Адреса од лична карта _____

Контакт адреса : _____ Е mail _____

*Државјанство : _____ Тел. домашен _____ Тел. на работа _____

*Мобилен _____

Брачен статус : женет/мажена неженет/немажена sameц друго

*Број на членови во семејството : _____ *Број на вработени членови во семејството : _____

*Место на живеење: сопствена куќа сопствен стан изнајмен стан

кај родители Потстанар со кирија од _____

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

*Име на фирма _____ Адреса на фирма _____

Тип на организираност Јавен сектор АД ДОО ДООЕЛ Буџет друго

*Вработен на определено време неопределено време

до кога _____ од кога _____

Образование

основно средно вишо високо магистарски студии др.на науки

Работно место директор раководител работник службеник

друго _____

ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНА И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

*Недвижен имот : куќа стан деловен простор виленица земјиште друго _____

*Адреса _____ *површина _____ м2 *Вредност _____

*Адреса _____ *површина _____ м2 *Вредност _____

*Возило

*марка _____ *модел _____ *год. на производство _____ *Вредност _____

ПОДАТОЦИ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

*Нето месечна плата _____ *Дополнителни приходи (дежурства,смени) _____

*Други приходи : _____ *Приход од кирија : _____

*Приходи од други членови во семејството : _____

КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ (задолженост во други Банки)

Вид на кредит _____ Банка _____ *Износ _____

Неотплатен дел : _____ Број на рати : _____ *Месечна рата _____

Вид на кредит _____ Банка _____ *Износ _____

Неотплатен дел : _____ Број на рати : _____ *Месечна рата _____

*Кредитни Картички _____ Банка _____

*Пречекорување на ТРС _____ Банка _____

*Депозити Износ _____ Банка _____

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

*Гарант/Ко-кредитобарател/Партнер

*Име и презиме _____ *Каде работи _____ *Нето плата _____

*ЕМБ _____ Вредност на имот _____ *Други приходи _____

Име и презиме _____ Каде работи _____ *Нето плата _____

*ЕМБ _____ Вредност на имот _____ *Други приходи _____

Меница

 100 денари 200 денари 500 денари

Друго обезбедување

 паричен депозит хартии од вредност благо роден метал хипотека

Со пополнување на барањето за кредит под морална, материјална и кривична одговорност, потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Исто така изјавувам дека сум информиран за Општите услови на работа на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, како и со посебните услови на кредитот за кој аплицирам и истите ги прифаќам.

Апликацијата мора да се пополни целосно, при што означените полиња се задолжителни. Непополнетата апликација ќе влијае на брзината на одобрување на барањето, како и позитивното одобрување на барањето за кредит.

Банката го задржува дискреционото право за одбивање на барањето.

Место и датум

Кредитобарател

Примил и проверил
Референт во Front office
